



МИРОТВОРЦИ
ИЛИ СТАТИСТИ?

Во американската престолнина се вжештува дискусијата околу сценариото кое на Балканот ќе се примени по 10 декември, доколку Албанците прогласат еднострана независност. Сè побројни стануваат анализите дека евентуалната бесправна сецесија на Косово ќе предизвика идентични реакции во Македонија и во Босна. Тие живеат со најкривка унитарност од сите земји во опкружувањето, па не се случајни есенските акции на маке-

Што по 10 декември, датумот кога завршуваат преговорите за косовскиот статус? Тоа е денот Д за Балканот, како што некои го нарекуваат. Анализите се движат од "ништо епохално" до нова војна. Некаде на средина доаѓа едностраното прогласување на независноста, како една од опциите со која западниот свет ќе и се спротивстави на позицијата на Русија во овој српско-албански спор. Бројните вооружени инциденти, кои се случија изминатиот период во Македонија, јужна Србија и на Косово, гарантираат нов воен хаос кој сигурно ќе значи уште една деценија назад од европската перспектива. Наместо да ги видиме нашите знамиња пред НАТО и ЕУ во Брисел, по сè изгледа повторно ќе бидеме сведоци на нови стории на CNN и BBC, кои преку трогателните и емотивните новинарски пера ќе им го измијат мозокот на "преемотивните западњаци". Не дај Боже, но како што тргнале работите ќе преживуваме уште една епизода од балканската сапунска опера наречена УЧК.

БАРУТОТ ПОЧН

донските специјални единици, ниту обидите за политички раскол меѓу ентитетите во босанската држава. Светот е поделен околу планот дали на Косово да му се даде независност. Истовремено светот се плаши од едностран чекор на косовските Албанци по истекот на преговорите да се самопрогласат како државна творба. Додека Западот е нестрплив во исчекувањето да му даде самостојна управа на протекторатот, Москва продолжува со ладнокрвната тактика дека преговорите и натаму треба да продолжат и дека подобро десет години да се разговара отколку еден ден да се војува. Оттука, јасно е дека нашиот регион повторно ќе биде полигон на кој ќе се вкрстат копјата на двете геостратешки хемисфери, кои преку нашиот грб ќе си докажуваат меѓусебно кој е политички и воено помокен.

КОСОВО ЌЕ ГО РАСЦЕПИ БАЛКАНОТ

Во моментот Вашингтон има проценка дека по признавањето на Косово од страна на САД, тој чекор би го следеле и 22 земји од ЕУ, а веројатно вкупниот број на крајот би достигнал 70 од вкупно 191 земја-членка на ООН. Се разбира, меѓу нив голем број би биле од исламскиот и од арапскиот свет. Но, прашањето е како сè тоа да се реализира, како да се изведе? И двете струи кои се залагаат за независност и оние кои се против независност по 10 декември, се согласуваат само во едно, а тоа е дека по истекот на тој датум со Косово Балканот би западнал во корсокак. Американските универзитетски

професори дури предвидуваат сецесија на Македонија, каде охридскиот Договор ги држи на стаклени нозе меѓуетничките односи. Унилатералното признавање на Косово неизбежно ќе донесе негова поделба и домино ефекти во регионот. Правилото "ако може таму, зошто не и вamu" е добро познато и како такво тоа веќе циркулира во некои екстремни кругови. Србите од северниот дел на протекторатот неколку пати досега се закануваа дека сами ќе си прогласат независност и ќе се припојат кон матицата Србија доколку Парламентот во Приштина донесе едностран одлука за отцепување. На спротивната страна тој чекор би го следеле Албанците од Прешевската област, кои одамна најавија референдум за одвојување од Србија и спојување со Косово. Дали Западот е подготвен да игра на таа карта? Русија ќе долее масло на огнет, поддржувајќи ги Србите во регионот околу Митровица и... хаосот веќе е почнат. Кривките состојби во Македонија ќе бидат искористени за добивање уште поголеми права за Албанците до ниво на федерализација, а властите во Бања Лука лесно можат да речат "од денес ние и припаѓаме на Србија, а не на Босна". Очигледно е дека некој работите свесно ги турка во една ваква состојба, од која потоа Балканот тешко ќе може да закрепне. Сè ова ќе има последици и по неколку европски држави, кои сè уште не ги решиле внатрешните проблеми, а се обидуваат да решаваат туѓи. Шкотска со Британија, Фламанија во Белгија, или дури Квебек во Канада. Неспорно е дека и овие автономни области ќе тргнат по тој пат.

Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

ПОЛУОСТРОВ ПО 10 ДЕКЕМВРИ?



ДЕЛ ОД ЗАПЛЕНЕТИОТ АРСЕНАЛ НА БАНДАТА ОД БРОДЕЦ



"Решението за Косово треба да даде одговор на три предизвици со глобални импликации. Првиот, да се задоволат одредени барања на заедницата во покраината. Вториот, како да се зачува државноста во контекст на меѓународниот правен поредок. И третиот, како да се придонесе за регионалната и геостратешката стабилност".

Борис Тадиќ

УВА ДА СМРДИ



ЗА ХАШИМ ТАЧИ ГЛАСАА САМО 10 ПРОЦЕНТИ ОД КОСОВСКАТА ПОПУЛАЦИЈА

Косовските избори останаа запомнети по две работи - бојкотот на српското население и релативно слабиот одзив на граѓаните, кој изнесуваше околу 40 проценти од електоратот. Незаинтересираноста на Албанците да излезат на гласачките места е јасен знак дека ниту темата независност и ветувањата дека таа наскоро ќе се случи, не беа доволни мотив и поттик за нив. Косовските Албанци покажаа дека не веруваат во т.н. демократски институции на Приштина, бидејќи тие не им донесоа ништо добро. Влијание за слабиот одзив имаше и движењето Самоопределување, кое повика на бојкот. Од друга страна, само стотина Срби гласаа за новата косовска власт. За меѓународната заедница тоа било доволно за да ѝ даде на српската заедница 10 загарантирани пратенички мандати во Парламентот. Нон сенс. Како и да е, изборите на Косово ќе ги признае западната меѓународна заедница, додека Белград ќе биде обвинет за нарушување на демократските процеси, бидејќи ги повика Србите на бојкот. Се поставува и прашањето колкав ќе биде моралниот авторитет на Хашим Тачи да владее со Косово. Ако излегле само 40 проценти од електоратот, кој број 1,5 милион лица, а за него се определиле 35 проценти од оние кои гласале, тогаш сè е јасно. Со освоени 210.000 гласови или 10 отсто од популацијата, Тачи ќе води држава која брои два милиона луѓе. Некогаш и демократијата е поавторитарна од диктатурата.

КАКО ДА СЕ "ПОБЕГНЕ" ОД КОСОВО?

Унилатералната независност на Косово може да предизвика и бројни проблеми на меѓународните сили кои се стационирани во покраината. Во тој случај, се поставува прашањето за опстанокот на војската на КФОР таму, бидејќи таа повеќе ќе го нема мандатот за продолжување на мисијата. Имено, во моментот во рамките на КФОР има војници на земји кои се противат на едностраното признавање на независноста на Косово, меѓу кои Словачка, Романија, Грција, Шпанија и Италија. Тие се противат на западната политика за давање независност без мандат на Советот за безбедност на ОН, бидејќи тоа ќе ја прекрши Резолуцијата 1244. Во една таква ситуација овие земји би го преиспитале своето натамошно учество во КФОР и би ги повлекле нивните

трупи од Косово. Ним може да им се придружи и Германија, која сега е гневна поради американското противење таа да стане нова постојана земја-членка на Советот за безбедност во Њујорк. Значи, кое сценарио и да се примени ќе има само губитници и поразени, а ниту еден победник. Најпознатите американски аналитичари, меѓу кои и професорот на вашингтонскиот Национален универзитет за одбрана и стручњак за Балканот, Стив Маер, тврдат дека администрацијата на Белата кука бара начин постепено да се повлече од косовскиот проблем. Тоа се согледува и во фактот дека САД разгледуваат сèкакви опции покрај независноста, за да се тргнат од тоа балканско прашање. И за време на последните преговори, кои се водат под покровителство на дипломатската тројка, на маса се ставени сèкакви решенија, од исклучителна независност до мораториум на статусот до 2020 година. Доколку Грција, Шпанија, Чешка, Словачка, Русија, Кина и Индија стојат зад Србија, тогаш таа има многу поповолна позиција во однос на Албанците. Тоа го признаваат американските стратегии, поткрепувајќи го со тезата дека доколку Косово заслужува независност досега најмалку пет пати ќе ја добиеше.

ОД КАДЕ ПРИСТИГНАА СТИНГЕРИТЕ ВО БРОДЕЦ?

По акцијата во тетовското село Бродец останаа неодговорени најмалку две прашања. Првото, дали во групата на Нацист навистина имало вехаби и кои се тие, и второто, кој ги снабдувал екстремистите со софистицирано оружје за соборување хеликоптери? Пентагон ја презеде обврската да го стори тоа во интерес на американската безбедност, но и во корист на државните субјекти на Балканот, пред сè, Македонија, која е засегната од случајот. Моментните сознанија го говорат следното: Убиените Рамадан Шити и Метин Ислами биле поврзани со вехабистичка група од Косово, Македонија и Санџак. И двајцата биле предмет на истрага на западни разузнавачки служби поради врски со неколку фондации од Саудиска Арабија, со чија помош го организирале ширењето на вехабистичкото движење на Косово и во регионот. Понатаму, во Бродец се заплени четири лансери за противавионски проектили од марката СА-7 стрела и противтенковски ракети "фагот". Како ова софистицирано оружје за соборување нисколетечки авиони и хеликоптери се нашло во рацете на албанските экс-



ТАДИЌ ВО ВИЗИТА НА СВОИТЕ ВОЕНИ ЕДИНИЦИ ВО ЈУЖНА СРБИЈА

БАЛКАНОТ ПОД ОПСАДА ОД ВЕХАБИИТЕ

Екстремистичките групи во регионот се мобилизирани. Активни се во Македонија, на Косово, во Јужна Србија, во Санџак... Ортодоксните муслимани меѓусебно се добро поврзани и дејствуваат координирано. Појавувањето на вехабиите дополнително ја отежна состојбата меѓу муслиманскиот свет на овие простори. Тие веќе го запоседнаа Санџак, а свое влијание имаат и во Босна и во Македонија. Се проценува дека за развојот на ова екстремно движење низ светот во изминатите неколку децении Саудиска Арабија вложила повеќе од 70 милијарди долари. Со тие финансиски средства се изградени околу 1.500 џамии, повеќе од 200 исламски центри, 200 универзитети и 2.000 училишта во кои се проповеда нивното учење. Овие бројки се однесуваат на статистиката во неисламските држави. За време на војната во Босна во 1994 година, саудиските донатори преку исламските организации на босанските муслимани им исплатиле 150 милиони долари за развој на џихадот во Босна. Уште поинтересен е податокот дека за време на мисијата на УНМИК и на КФОР на Косово се изградени 160 џамии финансирани од вехабистичкото движење. Оттука, се очекува во наредниот период тие да станат сила која тешко ќе може да се контролира. Цел на вехабиите е да го променат умерениот исламски начин на живеење кај балканските муслимани, со една радикална и ортодоксна форма на верско изразување, која често како метод применува насилство и тероризам. Тие се во служба на помагање на косовската независност со средствата кои тие ги имаат на располагање.





ПОСЛЕДНАТА ШАНСА ЗА СРБИЈА

тремисти се чуди и Вашингтон. Пред три години исто такво оружје албанската полиција заплени во близина на Скадар. Извори блиски на истрагата потврдија дека тоа било наменето за онаа група вооружени Албанци, која го држеше под опсада скопското село Кондово.

КОЈ ЈА СПРЕЧУВА ЕГЗЕКУЦИЈАТА НА АНА?

Терористичката групација АНА од обична Интернет дружина прерасна во фактор од кој се плашат и меѓународните сили на Косово. Таа буквално им се заканува на сите, и на Србите, и на Македонците, и на КФОР. Можеби паравојската не претставува некој голем проблем во воена смисла на зборот, но сепак доволно е моќна да ги расипе плановите за стабилизација на регионот, како услов за европска интеграција. Најавува операции во српските средини во северно Косово, како и вооружени операции во северозападна Македонија. Како на ова ќе реагираат Белград и Скопје? Дали повторно т.н. меѓународна заедница ќе се обиде да ги сопре нивните легални активности за елиминирање на терористичките банди и повторно ќе ги обвини за надминување на армиско-полициските овластувања? Го знаеме распоредот на нештата. На почетокот тие се терористи, па полека, од седмица во седмица, преминуваат во групата на западни миленичиња. Затоа треба уште на стартот да се пресечат во корен, како што се случи со акцијата во Бродец. Да се уништат до последната индивидуа, затоа што ако се дозволи нивно метастазирање, тогаш некој отаде ќе се солидаризира со нив. Епилогот ќе биде рекомпонирање на балканските граници. Сите се свесни дека радикалните движења на овие простори можат да се решат за 24 часа, и овде, и на Косово, и во Санџак. проблемот е само кој го дозволува нивното виреење и кој го спречува нивното трајно поразување.



"Србија се обидува да зачува дел од суверенитетот на Косово низ предлагање разни полурешенија. Косово не прифаќа такви предлози. Ние бараме едно, трајно и одржливо решение - независност".

Скендер Хисени, портпарол на косовскиот преговарачки тим



FA. ALIJA DAUTOSKI

POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTNO. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OŠTANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!

I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA

D
A
CH
NL
I
B
F
MR



Büro Makedonija
Tel. 048 / 473 315
Mob. 070 / 711 788

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 8 17 78 72
Fax 0711 / 8 17 78 73
Mob. 0171 / 5 46 32 20
0172 / 7 62 20 49

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33
Feuerbach www.dautoski.de